



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 18 август 1979
Скопје

Број 26

Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 16 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

362.

Врз основа на член 2 и 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), во врска со член 16 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

О Д Л У К А

ЗА МАКСИМИРАЊЕ ОДНОСНО ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ ЗА ЗАТЕЧЕНОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА

1. На организациите на здружениот труд што вршат услуги, чии цени се во надлежност на Републиката, им се максимираат цените на услугите кои постоеле на ден 3 август 1979 година.

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука се однесува и на цените на услугите и на другите трошоци што при формирањето на цените во прометот се пресметуваат како зависни трошоци.

3. На организациите на здружениот труд што вршат увоз, промет на големо или на мало на производи, чии цени се во надлежност на Републиката (прометни организации), им се максимира учеството за покривање на трошоците на прометот кои постоеле по прописите што важеле на ден 3 август 1979 година.

Кога на производните организации на здружениот труд им се овозможи зголемување на цените на определени производи, прометните организации при формирањето на своите продажни цени на тие производи не можат за покривање на своите трошоци на прометот да засметуваат поголем апсолутен износ од оној што на ист таков производ го засметувале на ден 3 август 1979 година.

4. За производите, чии цени се во надлежност на Републиката, а за кои според постојните прописи е дадена можност цените да се формираат во производството или во прометот според условите на пазарот, се максимираат продажните цени на производителите и учеството на прометните организации кои постоеле на ден 3 август 1979 година.

5. За индустриските производи и производите од искористување на шумите, чии цени се во надлежност на Републиката, а на кои цените се формираат со примена на механизам од општествен договор или самоуправни спогодба или тие можеле да се менуваат како затечени цени, се задржуваат цените на производните организации на здружениот труд што постоеле на ден 3 август 1979 година.

6. Цените од точките 1 до 5 од оваа одлука можат, по исклучок, да се менуваат во согласност со републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар и надлежните органи на собранијата на општините.

7. Поблиски прописи односно објаснување за спроведување на точките 1 до 6 од оваа одлука донесува, по потреба, Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-1557/1
3 август 1979 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Васил Туцаров, с. р.

363.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ ПАТ М-28 МИЛАДИНОВЦИ — ШТИП, ДЕЛНИЦА ОД КМ. 0 + 668,60 ДО КМ. 45 + 065,60 НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ „ГАЗИ БАБА“ — СКОПЈЕ И СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект М-28 Миладиновци — Штип, делница од км. 0 + 668,60 до км. 45 + 065,60 на подрачјето на општините „Гази Баба“ — Скопје и Свети Николе, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуација на трасата на патот во размер 1:50.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1399/1
28 јуни 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

364.

Врз основа на член 83 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НАЧАЛНИК И ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛНИК И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

1. Се утврдува престанување на функцијата началник и членови на Републичкиот штаб за цивилна заштита, поради истечување на времето на кое се именувани, на:

— Душан Трајковски, началник,

членови:
— инж. Илија Илиевски,
— Милан Талевски,
— д-р Видое Стефановски,
— д-р Ангел Џеков,
— Киро Никовски,
— м-р Иван Димитровски,
— инж. Јован Цветковски,
— инж. Владо Косевски,
— инж. Тасе Стојов,
— инж. Љупчо Тодоровски,
— Доксим Муратовски.

II. За началник и членови на Републичкиот штаб за цивилна заштита се именуваат:

- а) началник:
Тодор Кралев, помошник на републичкиот секретар за народна одбрана;
- б) членови:
 1. Никола Арсовски, секретар на Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија;
 2. Милчо Балевски, помошник на републичкиот секретар за информации;
 3. м-р Иван Димитровски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за индустрија;
 4. Ратко Димовски, началник во РСВР;
 5. инж. Илија Илиевски, самостоен советник за оперативни работи во Републичкиот секретаријат за народна одбрана;
 6. д-р Јосиф Јосифовски, советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика;
 7. Киро Никовски, началник на Одделението за заштита од пожари и експлозии во РСВР;
 8. инж. Горѓи Пупаковски, началник на Одделението за цивилна заштита во Републичкиот секретаријат за народна одбрана;
 9. инж. Тасе Стојов, началник на Одделението за студии и прогноза на води во Републичкиот хидрометеоролошки завод;
 10. инж. Борис Сеи Страјков, советник за РБХ заштита во Републичкиот секретаријат за народна одбрана;
 11. инж. Слободан Таневски, самостоен советник за мерки за цивилна заштита во Републичкиот секретаријат за народна одбрана;
 12. инж. Љубомир Тасевски, помошник на републичкиот секретар за урбанизам;
 13. м-р Љупчо Тодоровски, советник на републичкиот секретар за сообраќај и врски;
 14. инж. Владо Косевски, потпретседател на Републичкиот комитет за заштита на човековата околина;
 15. инж. Љупчо Чакар, главен републички инспектор во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство;
 16. инж. Јован Цветковски, потпретседател на Републичкиот комитет за водостопанство;
 17. д-р Ангел Цекон, началник на Ветеринарната управа при Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 17-1476/1
12 јули 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

365.

Врз основа на член 55 од Законот за заштита од елементарни непогоди („Службен весник на СРМ“ бр. 39/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

I. Се утврдува престанување на функцијата претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на штетата од елементарни непогоди, поради истечување на времето на кое се именувани, на:

- инж. Јован Цветковски, претседател,
- м-р Бранко Живковиќ, секретар,

членови:

- инж. Илија Илиевски,
 - Дојчин Кочовски,
 - инж. Коле Јордановски,
 - инж. Велко Сапунџиев,
 - д-р Данаил Симовски,
 - инж. Никола Србиновски,
 - Бранко Стојчевски,
 - дипл. екон. Никола Чаушевски.
- II. За претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на штетата од елементарни непогоди се именуваат:
- а) за претседател
инж. Киро Докузовски, помошник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство;
 - б) за секретар
Томе Бислимовски, помошник на републичкиот секретар за финансии;
 - в) за членови:
 1. инж. Илија Илиевски, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за народна одбрана;
 2. Милосав Таневски, советник во Републичкиот секретаријат за општостопански работи и паразар;
 3. Благоја Герасимов, помошник на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод;
 4. м-р Крум Трајковски, главен републички градежен инспектор;
 5. д-р Данаил Симовски, помошник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика;
 6. инж. Љупчо Алексов, републички инспектор во Републичкиот секретаријат за урбанизам;
 7. дипл. екон. Никола Чаушевски, помошник на директорот во ЗОИЛ „Македонија“ — Скопје;
 8. Бранко Стојчевски, помошник на директорот во Републичкиот завод за статистика;
 9. инж. Симеон Спасовски, главен републички инспектор во Републичкиот комитет за водостопанство.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1477/1
12 јули 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

366.

Врз основа на член 50 алинеја 5 од Законот за рибарство („Службен весник на СР Македонија“ бр. 15/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесе

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА РИБОЛОВНИ СРЕДСТВА ЗА СТОПАНСКИ И СПОРТСКИ РИБОЛОВ

I

1. Во Наредбата за ограничување употребата на риболовни средства за стопански и спортски риболов („Службен весник на СРМ“ бр. 29/74 и 22/75) во делот I точка 2 во потточката а) зборовите „и струк за јагула“ се бришат.

2. Потточката г) се менува и гласи: „блинкер со влечење за лов на пастрмка на Охридско Езеро во периодот од 15. X. до 1. V.; од 15. V. до 5. VI.; од 15. VI. до 15. VII.; од 15. VII. до 5. VIII.; до 15. VIII. до 5. IX. и од 15. IX. до 5. X.“

3. По потточката г) се додава нова потточка која гласи:

„д) црв како мамец за лов на јагула“.

4. Во делот II точка 1 потточката д) се менува и гласи: „блинкер со влечење за лов на пастрмка на Охридско Езеро во периодот од 15. X. до 5. V.; од 15. V. до 5. VI.; од 15. VI. до 5. VII.; од 15. VII. до 5. VIII.; од 15. VIII. до 5. IX. и од 15. IX. до 5. X.“

II

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-1380/1

18 јули 1979 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
инж. **Христо Христоманов**, с. р.

367.

Врз основа на член 50 алинеја 1 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА ЛОВЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ РИБИ И РАКОВИ ПОД ОДРЕДЕНА ГОЛЕМИНА

I

1. Во Наредбата за забрана ловење на одредени видови риби и ракови под одредена големина („Службен весник на СРМ“ бр. 29/74 и 22/75) во поглавието I, став 2, алинеја 7, бројката „35“ се заменува со „50“.

II

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-1380/2

18 јули 1979 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
инж. **Христо Христоманов**, с. р.

368.

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ број 15/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ЛОВ НА РИБА ВО ОДРЕДЕНИ РИБОЛОВНИ ВОДИ

I

Се забранува лов на риба во Брајчинска и Кранска река (ресенско) од изворите до вливот во Преспанско Езеро.

Забраната трае од 15. VI. 1979 година до 15. VI. 1984 година.

II

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-1380/3

18 јули 1979 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
инж. **Христо Христоманов**, с. р.

369.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и други лични примања на работниците во Авто-мото друштвото „Прилепец“ од Прилеп донесен на 28 февруари 1978 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 јули 1979 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и други лични примања на работниците во Авто-мото друштвото „Прилепец“ од Прилеп, донесен на 28 февруари 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Авто-мото друштвото „Прилепец“ на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 7/79 од 23 мај 1979 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот правилник со членот 23 од Уставот на СР Македонија и со членот 463 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка Судов утврди дека оспорениот правилник го донело Претседателството на Собранието на Авто-мото друштвото „Прилепец“, кое според статутот е извршен орган на собранието.

5. Според ставот 1 на член 32 од Уставот на СР Македонија работниците во работните заедници што вршат работи за општествени организации и здруженијата на граѓаните имаат право на средствата за лична и заедничка потрошувачка во согласност со начелото на распределба според трудот и со општествено утврдените основи и мерила за распределба што важат за организациите на здружениот труд. Според членот 23 од Уставот на СР Македонија, работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Во членот 463 од Законот за здружениот труд е предвидено работниците со референдум да одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за своите лични доходи и за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, а во членот 542 од истиот закон е определено дека одредбите од тој закон што се однесуваат на одлучувањето на работниците со лично изјаснување во основната организација ќе се применуваат и врз одлучувањето на работниците со лично изјаснување на работната заедница ако со закон не е определено поинаку.

На основа изнесените уставни и законски одредби Судов смета дека работниците во работната заедница на Авто-мото друштвото „Прилепец“ биле должни, согласно членот 463 во врска со членот 542 од Законот за здружениот труд, со референдум да донесат самоуправен општ акт за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка. Со оглед на тоа што оспорениот правилник е донесен од ненадлежен орган, а не од работниците на референдум, Судов смета дека тој не е во согласност со Уставот и законот.

На основа изнесеното, Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 7/79

7 јули 1979 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Асен Групче**, с. р.

370.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката за забрана играње карти и други казартни игри на територијата на Општина Берово донесена од собранието на општината на 13 февруари 1975 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 28 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. **СЕ УКИНУВА** Одлуката за забрана играње карти и други хазардни игри на територијата на Општина Берово, донесена од Собранието на општината на 13 февруари 1975 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Општина Берово“.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 31/79 од 5 мај 1979 година поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за нејзината спротивност со членовите 30 и 31 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72).

Во текот на постапката и на седницата Судов утврди дека Собранието на општината Берово на седницата одржана на 13 февруари 1975 година донело Одлука за забрана играње на карти и други хазардни игри на територијата на општина Берово, број 02-232/1. Во членот 1 од оваа одлука е определено дека се забранува играње на карти и други хазардни игри на сите јавни места на територијата на општина Берово, а во членот 2 е определено дека против прекршителите на оваа одлука ќе се преземат казни санкции предвидени во член 30 и 31 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир. Со одлука бр. 02-597/1 од 7 март 1978 година Собранието на општина Берово извршило измена на оспорената одлука со тоа што во членот 1 е даден нов став според кој се дозволува играње на карти само во домот на пензионерите во Берово и тоа само во просторијата одредена за клуб на пензионерите и играњето да се однесува само за нив.

4. Општините во областите што се уредени со републички закон, согласно ставот 2 на член 303 од Уставот на СР Македонија, во рамките на своите права и должности, можат да донесуваат прописи заради уредување на одделни прашања што не се уредени со закон. Во ставот 2 на член 185 од Уставот е определено дека во општината особено се заштитува сигурноста на луѓето и обезбедува јавниот ред и мир.

Во членот 3 од Законот за прекршоците („Службен весник на СРМ“ бр. 29/73) е определено дека прекршоци можат да се пропишуваат, покрај другото, и со одлука на општинско собрание. Од друга страна пак според членот 1 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир со овој закон се одредуваат прекршоците против јавниот ред и мир, како и се пропишуваат прекршочни казни и заштитни мерки за повреда на јавниот ред и мир.

Имајќи ги предвид цитираните уставни и законски одредби Судов смета дека општините во рамките на своите права и должности се овластени да го обезбедуваат јавниот ред и мир и да донесуваат прописи заради уредување на одделни прашања ако тие не се уредени со закон.

Според членот 30 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, кој на јавно место со разни игри за пари (игра со три карти, кутии од кибрит или друго) измамува друго лице или без одобрение се занимава со рулет, со слични на него направи или со други средства, ќе се казни со затвор до 60 дена, а според членот 31 од овој закон кој игра комар или кој овозможува играње на комар, ќе се казни со парична казна од 300 до 500 динари или со казна затвор од 20 до 60 дена. Како комар во смислата на став 1 од овој член се смета секое играње на комар за пари или други предмети од вредност. За прекршок од овој став ќе се казни со парична казна од 500 до 5000 динари и угостителска или друга организација, како и самостоен угостител и одговорно лице на угостителска или друга организација.

Меѓутоа, со оспорената одлука секако играње на карти и други хазардни игри на јавни места е предвидено како прекршок со што е изменето би-

тието на прекршоците против јавниот ред и мир предвидени во членовите 30 и 31 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир и се предвидени санкции кои можат да се пропишат само со закон, поради што оспорената одлука е спротивна на Законот за прекршоците против јавниот ред и мир.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 31/79

28 јуни 1979 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Асен Грунче**, с. р.

371.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 21 од Одлуката за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на град Скопје („Службен гласник на град Скопје“ бр. 25/77), на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 21 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. **СЕ ОДБИВА** предлогот на Работничкиот совет на Фабриката за цемент и азбестни производи „Усје“ во Скопје за оценување уставноста и законитоста на членот 21 од Одлуката за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на град Скопје („Службен гласник на град Скопје“ бр. 25/77).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на град Скопје“.

3. Работничкиот совет на Фабриката за цемент и азбестни производи „Усје“ во Скопје, на Уставниот суд на Македонија му поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на членот 21 од одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот оспориениот член бил противуствен и незаконит затоа што овозможувал Основната организација на здружениот труд „Комунална хигиена“ во состав на Комуналното производно услужно претпријатие „Комуналец“ во Скопје, да наплатува надоместок за претпоставени т. е. за услуги чие вршење не било организирано ниту фактички се вршело. Ваквото наплатување на надоместокот не било во согласност со ставот 5 на дел III од Основните начела, со ставот 2 на член 13 и ставот 2 на член 17 од Уставот на СР Македонија според чии одредби никој не може нити посредно нити непосредно да се здобива со материјални и други користи со експлоатација на туѓиот труд, односно според кои работниците во здружениот труд не можат во остварувањето на правото на работа со општествени средства да стекнуваат материјални користи и други погодности што не се засновани врз нивниот труд.

4. Собранието на град Скопје во одговорот на предлогот и на јавната расправа наведе дека со членот 21 од оспорената одлука е регулирано прашањето од кои корисни површини и простории Основната организација на здружен труд „Комунална хигиена“ во Скопје врши само изнесување и транспортирање на сметот од што јасно произлегувало дека означената организација не ја одржувала комуналната хигиена и не наплатувала надоместок по основ на одржување, туку наплатувала надоместок за изнесување и транспортирање на собраниот смет. Доколку означената организација не ја извршува својата обврска подносителот на предлогот во смислата на ставот 5 од оспорената одлука има право да бара намалување на надоместокот делумно или во целост, за што била предвидена надлежност на стопанскиот суд, а не на Уставниот суд на Македонија.

Заинтересираната Работна организација „Комуналец“ во Скопје, во писмениот одговор и на јавната расправа се придружи кон наводите на Собранието на град Скопје.

5. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека Собранието на град Скопје донело Одлука за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на град Скопје („Службен гласник на град Скопје“ бр. 25/77). Според членот 1 од оспорената одлука одржувањето на комуналната хигиена, покрај другото, опфаќа и одржување на комуналната хигиена на јавните прометни површини и изнесување и депоирање на сметот од станбените, деловните и другите корисни површини. Во членот 21 од оспорената одлука е определено дека како корисни површини и простории од кои организацијата врши изнесување и транспортирање на собраниот смет се сметаат: станбени и други корисни простории на домаќинствата (визби, шупи, гаражи, степеништа) (точка 1), дворни површини што се користат од домаќинствата (точка 2), деловни и работни простории (точка 3), дворни површини на организациите на здружениот труд и на други правни и граѓанско-правни лица (точка 4) и други површини што се користат од организациите на здружениот труд и од други правни и граѓанско-правни лица и граѓани (точка 5).

Во ставот 2 на член 5 од одлуката е определено дека „Комуналец“ услугите ги врши со надоместок. Висината на надоместокот како и другите прашања во врска со надоместокот се регулираат со посебна одлука. Согласно ставот 5 на член 23 од одлуката, доколку „Комуналец“ не ги извршува услугите во целост, по барање на корисникот, може да се намали надоместокот за соодветниот вид услуги. Во ставот 3 на овој член е определено дека изнесувањето на грубите отпадоци се врши по барање на корисникот, а начинот на плаќањето се регулира со договор, доколку за извршувањето на соодветната услуга не е определена посебна тарифа од надлежен орган. Како груби отпадоци, согласно ставот 1 на член 19 од оспорената одлука не се сметаат отпадоците што се создаваат во поголеми количини со изведување на градежни и занаетчиски работи што се од индустриско и занаетчиско производство или преработка, градежен материјал, земја, шут, вар, чакал, груба амбалажа, метални предмети и инвентар, делови од куќен намештај, камења, песок, кал, делови од санитарни уреди и возила, поголеми количини слама, хартија, струготини и слично.

Под смет, согласно членот 18 од одлуката се сметаат отпадоците што се создаваат во секојдневниот живот и работа во станбените и други корисни површини и простории, како и отпадоците од градинарски, овошни и други култури од дворните места, односно се она што се подразбира како отпадна материја во смисла на Правилникот за техничките мерки и услови за изградба на простории и уреди за собирање и однесување на отпадните материји од станбените згради („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/70).

Врз основа на ова овластување работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд „Комунална хигиена“ во состав на Работната организација „Комуналец“ во Скопје на 8 јуни 1979 година донел Одлука за надоместок на услугите што ги врши основната организација, бр. 02-2676/9 („Службен гласник на град Скопје“ бр. 29/78) а во која е определена висината на надоместокот за одделни видови услуги, па и за изнесување и транспортирање на сметот од површините на организациите на здружениот труд. Според точката II од оваа одлука висината на надоместокот за изнесувањето на сметот се определува според евидентираната корисна површина.

Според мислењето на Судов корисната површина може да биде предвидена како критериум за определување надоместокот за изнесувањето и транспортирањето на сметот затоа што може да се претпостави дека поголемата површина создава ус-

лови за поголем смет. Меѓутоа, како корисни површини и простории, според мислењето на Судов би требало да се сфатат само оние површини на кои се создава смет во смислата на членот 18 од оспорената одлука т. е. отпадоци што се создаваат во секојдневниот живот и работа во станбените и другите корисни површини и простории. Во таа смисла со корисните површини и простории не можат да се поистоветуваат сите површини и простории со кои располага организацијата, туку фактично треба да се утврдува кои се тие површини на кои се создава смет кој организацијата е должна да го изнесува и транспортира. На вакво толкување упатува ставот 3 на член 23 и членот 19 од одлуката.

Во врска со наводите на подносителот на предлогот дека заинтересираната организација наплатува надоместок за претпоставени услуги, со оглед на тоа што не вршела одржување на комуналната хигиена, а таквото одржување го вршел подносителот на предлогот, Судов смета дека таквите наводи се неосновани затоа што комуналната организација нема обврска целосно да ја одржува комуналната хигиена во организацијата — користење на услуги, туку има само обврска да го изнесува и транспортира собраниот смет. Доколку постои спор во врска со извршувањето на обврската на „Комуналец“ за него не е овластен да одлучува Уставниот суд, туку редовните судови.

Со оглед на изложеново Судов одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 55/79
21 јуни 1979 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Асен Групче**, с. р.

372.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 37 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи на работниците во Основната организација на здружениот труд „Балканекспрес“ во состав на Работната организација „Истоктранс“ во Штип, донесена од соборот на работниците на 6 август 1976 година, членот 101 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка бр. 0101-2630, донесен на референдумот одржан на 19 декември 1977 година и членот 7 од Правилникот за изменување и дополнување на наведениот правилник, донесен на референдумот одржан на 25 ноември 1978 година, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 24 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека членот 37 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи на работниците во Основната организација на здружениот труд „Балканекспрес“ во состав на Работната организација „Истоктранс“ во Штип, донесена на соборот на работниците на 6 август 1976 година, во времето на важењето, не бил во согласност со Уставот.

2. СЕ УТВРДУВА дека ставот 3 на член 101 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на Основната организација на здружениот труд „Балканекспрес“ во Штип во состав на Работната организација „Истоктранс“ во Штип, донесен на референдумот одржан на 19 декември 1977 година, во времето на важењето не бил во согласност со Уставот.

3. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 101 од правилникот означен во точката 2 од оваа одлука и делот од членот 7 од Правилникот за изменување и дополнување на правилникот означен во точката 2 од оваа одлука, донесен на референдумот одржан на 25 ноември 1978 година кој гласи „под услов по другите основи во месецот да нема остварено личен доход во висина на стартниот“.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Балканекспрес“ во Штип во состав на Работната организација „Истоктранс“ во Штип на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

5. Основниот суд на здружениот труд во Штип на овој суд му поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на одредбите од самоуправните општи акти означени во точките 1, 2 и 3 од оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорените акти биле противуставни и незаконити затоа што предвидувале на работникот да не му припаѓа личен доход односно да не му се исплатува дел од личниот доход за време додека трае поправката на возилото на кое работи.

Претставникот на Основната организација на здружениот труд „Балканекспрес“ во Штип, во одговорот на предлогот даден на јавната расправа пред Судов наведе дека членот 37 од оспорената самоуправна спогодба означена во точката 1 од оваа одлука престанал да важи со усвојувањето на правилникот означен во точката 2 од оваа одлука. Исто така наведе дека и членот 101 од овој правилник престанал да важи затоа што бил изменет со членот 7 од правилникот за измени и дополнување на правилникот означен во точката 2 на оваа одлука. Овие измени биле извршени со оглед на тоа што во текот на постапката е утврдено дека постојните одредби не се во согласност со Уставот и законот. Тој исто така укажа дека со ваквиот начин на регулирање на односите се имало за цел да се намалат неоправданите отсуства од работа.

6. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека согласно членот 37 од оспорената самоуправна спогодба надоместокот на име личен доход поради дефект на моторното возило над 3 дена ќе се исплатува во висина од 70% од просечниот личен доход на возачот остварен во последните три месеци и тоа само во случај кога за дефектот не е виновен возачот под услов тој да е присутен за време на поправката на возилото. Оваа одредба од оспорената самоуправна спогодба била во сила до крајот на 1977 година кога спогодбата престанала да важи, бидејќи на 1 јануари 1978 година влегол во сила оспорениот правилник за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка. Според ставот 1 на член 101 од оспорениот правилник во текот на работата можат да настанат застои поради дефект на возилото со или без вина на возачот, немање на работа, одземање на возачка дозвола или патна исправа, сервисни оправки, генерален ремонт на возилото и виша сила. Ако дефектот е настанат по вина на возачот, според ставот 2 од истиот член, односно поради одземање на возачка дозвола или патна исправа, за првите 3 дена на возачот не му се исплатува личен доход, а преку 3 дена му се исплатува гарантиран личен доход, ако остварениот личен доход по другите основи во текот на месецот не е поголем од 80% од стартниот основ. Според ставот 3 од истиот член ако дефектот на возилото е без вина на возачот или поради немање работа, сервисни оправки, генерален ремонт, како и поради виша сила, за првите 3 дена не му се исплатува личен доход, а преку 3 дена му се исплатува 70% од стартниот основ во месецот, под услов по другите основи да нема остварено личен доход во висина на стартниот и возачот да е присутен околу оправката на возилото.

Во текот на постапката на 25 ноември 1978 година работниците на Основната организација на здружениот труд „Балканекспрес“ во Штип, на референдум донеле Правилник за изменување и дополнување на правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на основната организација. Со членот 7 од овој правилник се менува ставот 3 на член 101 од правилникот означен во точката 2 од оваа одлука и се заменува со нов став кој гласи: „Ако дефектот на возилото е без вина на возачот, или поради немање работа, сервисни оправки, генерален ремонт како и поради виша сила, на возачот му се исплаќа 100% од стартниот основ во месецот под услов по другите основи да нема остварено личен доход во висина на стартниот. Овој надоместок му следува на возачот ако е присутен околу поправката на возилото“.

7. Согласно алинејата 5 и 6 на ставот 3 на делот II од Основните начела од Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот покрај другото ја сочинуваат и економската и социјалната сигурност на човекот, како и солидарноста и заемноста на секој спрема сите и на сите спрема секој, кои се засновани врз свеста на работните луѓе дека своите трајни интереси можат да ги остваруваат само врз тие начела.

Согласно ставот 2 на член 126 од Законот за здружениот труд покрај начелото на распределба според трудот работниците во основната организација го применуваат и начелото на солидарност првенствено со користење на средствата за заедничка потрошувачка заради учествување во покривањето на определени социјални и други потреби на работникот со понизок личен доход и на членовите на неговото потесно семејство.

Согласно ставот 1 на член 134 од означениот закон работниците во текот на годината привремено го утврдуваат и исплатуваат личниот доход како аконтација за периодите утврдени со самоуправниот општ акт кои не можат да бидат подолги од еден месец. Во овие периоди, според ставот 2 на истиот член личниот доход на работниците се утврдува во согласност со основите и мерилата утврдени со самоуправниот општ акт, а според резултатите од трудот на работникот и неговиот придонес за остварување на резултатите од заедничкиот труд во тие периоди (привремена пресметка на личниот доход). Според ставот 1 на член 135 од истиот закон конечната пресметка на личниот доход за секој работник во основната организација се врши при утврдувањето на завршната сметка на основната организација. Оваа пресметка на личниот доход за секој работник, според ставот 2 на овој член се утврдува без оглед на времето што во текот на годината работникот го поминал на работа во основната организација.

Судов смета дека не е во согласност со уставните и законските одредби определувањето во оспорените самоуправни општи акти на возачите на моторните возила да им се ускратува правото на личен доход во случаите кога работникот поради поправка на возилото, немање на работа или виша сила е спречен да работи со оглед на тоа што тој за време на поправката на возилото не отсуствува од работа, туку е присутен во организацијата. При ваква положба тој може, во смислата на членот 23 од Законот за работни односи да биде распореден да врши работи односно работни задачи кои одговараат на неговата стручна подготовка, а во исклучителни ситуации и на работи и работни задачи кои не одговараат на неговата стручна подготовка (член 24 од Законот за работни односи). Според тоа тој треба да прима личен доход во согласност со основите и мерилата определени во правилникот за распределба на средствата за лични доходи. Ваквиот став на Судов произлегува од уставното начело за економската и социјалната сигурност на работниците во вршењето на работите и работните задачи односно од уставното начело за

взаемност и солидарност според кои солидарноста и заемноста на секој спрема сите и на сите спрема секој се заснова на свеста на работните луѓе дека своите трајни интереси можат да ги остваруваат само врз тие начела. Освен тоа работникот има право на личен доход по основите и мерилата од правилникот за распределба на средствата за лични доходи и со оглед на тоа што во текот на месецот односно годината прима аконтација на личниот доход во смислата на ставот 1 на член 134 од Законот за здружениот труд, според чии одредби работниците во текот на годината привремено го утврдуваат и исплатуваат личниот доход како аконтација за периодите утврдени со самоуправниот општ акт кои не можат да бидат подолги од еден месец. Во овие периоди според ставот 2 на истиот член личниот доход на работниците се утврдува во согласност со основите и мерилата утврдени со самоуправниот општ акт, а во согласност со резултатите од трудот на работникот и неговиот придонес за остварување на резултатите од заедничкиот труд во тие периоди. Освен тоа конечната пресметка на личниот доход за секој работник во основната организација се врши при утврдувањето на завршената сметка на основната организација без оглед на времето што во текот на годината работникот го провел на работа во организацијата.

Со оглед на изложеново, Судов го укина ставот 2 на член 101 од правилникот означен во точката 2 од оваа одлука, а за ставот 3 од истиот член и членот 37 од оспорената самоуправни спогодба во смислата на член 434 од Уставот на СР Македонија утврди дека во време на важењето не биле во согласност со Уставот на СР Македонија и Законот за работни односи односно дека биле во спротивност со Законот за здружениот труд.

Судов исто така го укина и членот 7 од правилникот за изменување и дополнување на правилникот означен во точката 2 од оваа одлука во делот кој гласи „под услов по другите основи во месецот да нема остварено личен доход во висина на стартниот“ затоа што смета дека исплатувањето на аконтацијата на личниот доход во висина од 100% од стартниот основ не може да се условува со остварените резултати по другите основи во текот на месецот. Според мислењето на Судов исплаќањето на аконтацијата од личниот доход во наведениот случај треба да се врши без никакви услови.

Со оглед на изложеново Судов одлучи како во точките 1, 2 и 3 од оваа одлука.

У. бр. 133/78
24 мај 1979 година
Скопје

Го заменува претседателот на
Уставниот суд на Македонија,
Судија,

Петар Лештаров, с. р.

373.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на член 53 од Самоуправната спогодба за утврдување и усогласување на распределбата на доходот, личните доходи и другите примања на Заводот за урбанизам и проектирање во Битола, усвоена на референдумот одржан на 27 декември 1977 година со измените од 31 октомври 1978 година, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 21 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 53 од Самоуправната спогодба за утврдување и усогласување на распределбата на доходот, личните доходи и другите лични примања на Заводот за урбанизам

и проектирање во Битола, усвоена на референдумот одржан на 27 декември 1977 година, со измените од 31 октомври 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Заводот за урбанизам и проектирање во Битола на начинот предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. По повод поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 53 од самоуправната спогодба означена во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и за неговата спротивност со ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека во Заводот за урбанизам и проектирање во Битола целокупната работа се врши во две организациони единици — проектирање и заеднички служби. Во организационата единица проектирање се врши основната дејност на заводот, а во заедничките служби се вршат сите финансиски, општи и правни работи кои претставуваат целина со работите од основната дејност.

Постапувајќи по одлуката на Судов У. бр. 12/78 од 28 јуни 1978 година со која беше укинат членот 53 од оспорената самоуправни спогодба извршена е измена на овој член од спогодбата така што со ставот 1 на новиот текст на членот 53 е определено личниот доход на работниците во заедничките служби до висината на стартните основи да произлегува од просекот на реализацијата на сите други производни отсеци и групи. Во ставот 2 од овој член е определено дека при реализацијата на производните отсеци и групи над стартните основи (100%), личниот доход на работниците во заедничките служби да изнесува 50% од просекот на остварувањата на другите отсеци и групи кои примаат личен доход над 100%.

5. Согласно членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд на секој работник во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд, му припаѓа од доходот на организацијата личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на организацијата.

Од наведените уставни и законски одредби произлегува дека личниот доход на секој работник се определува според резултатите од неговиот труд и неговиот придонес во зголемувањето на доходот на организацијата. Во таа смисла и личниот доход на работниците во заедничките служби може и треба да се утврдува според нивниот придонес во остварувањето на работите и работните задачи. Судов смета дека со измените на членот 53 од оспорената самоуправни спогодба во целост не се поставува во согласност со уставното начело за наградување на работниците во заедничките служби според трудот и резултатите од трудот затоа што во случајот кога другите производни отсеци и групи остваруваат над 100% од аконтацијата на личниот доход, работниците во заедничките служби примаат само 50% од нивните просечни остварувања што значи ограничување на придонесот на вработените во заедничките служби, што е спротивно на начелото за распределба според трудот, бидејќи на овој начин се врши ограничување на работниците во заедничките служби да стекнуваат личен доход според својот придонес. Ова особено ако се има предвид дека финансиските, општите и правните работи во заводот чинат една целина (работна организација) со другите производни отсеци и групи на ниво на која се создава и искажува доходот и се формираат средствата за распределба на личните доходи. Освен тоа Судов го имаше предвид и фактот дека во заводот нема посебни

критериуми за утврдување на придонесот на заедничките служби по квалитет и квантитет, туку стекнувањето на личниот доход на работниците во заедничките служби се поврзува со придонесот на други работници што е во спротивност со уставното начело за наградување според вложениот труд и резултатите од трудот на секој работник.

На основа на изложеново Судов смета дека став 2 на член 53 од оспорената самоуправни спогодба не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

Со оглед на изложеново Судов одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 144/78

21 јуни 1979 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Асен Групче**, с. р.

374.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на групата 6 од став 2 на член 10 од Правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците во Основната организација на здружен труд Основно училиште „Киро Гавриловски — Јане“ во Прилеп, донесен од работниците на 27 декември 1977 година, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 14 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. **СЕ УКИНУВА** групата 6 од став 2 на член 10 од Правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците во Основната организација на здружен труд — Основно училиште „Киро Гавриловски — Јане“ во Прилеп, донесен од работниците на 27 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште — „Киро Гавриловски — Јане“ во Прилеп, на начин определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 154/78 од 5 април 1979 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласноста на групата 6 на став 2 од член 10 на оспорениот правилник со членот 22 од Уставот на СР Македонија, со членот 126 од Законот за здружениот труд и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

Во текот на постапката и на седницата Судов утврди дека во групата 6 од ставот 2 на член 10 од оспорениот правилник е определено дека за објавувањето на работите и работните задачи од оваа група е потребна средна, виша или висока стручна подготовка на наставниците и способности за самостојна и програмирана работа како и способност за раководење. Понатаму, во истиот член од правилникот е предвидено дека работите од оваа група се вреднуваат така што учителот добива 450 бода, наставникот 900 бода и професорот 1350 бода.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија, на секој работник со порастот на продуктивен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемува-

њето на доходот на основната организација. Исто така, и според ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд личниот доход на работникот се утврдува според резултатите на неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд, го дал во зголемувањето на доходот на основната организација, во согласност со начелото на распределбата според трудот и сразмерно со порастот на производноста на својот труд и на трудот на работниците во другите основни организации со кои ги здружил трудот и средствата и на вкупниот општествен труд. Од друга страна, според ставот 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/74), наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 на истиот член од означениот закон, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на: факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов стручната подготовка како средство за изразување на сложеноста на работите и работните задачи има значење во системот на распределбата на средствата за личните доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка оправдано е од гледиштето на начелото за наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по тој основ во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка вреднувањето на стручната подготовка може да се врши не според подготовката што ја има конкретниот работник, туку според сложеноста на работите и работните задачи кои се вршат. Ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка, тоа значи, дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква што може да ги врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручната подготовка.

Со оглед на тоа што со групата 6 на членот 10 од оспорениот правилник во претпоставениот придонес различно се вреднуваат на наставниците кои вршат исти работи и работни задачи, а поинакувото вреднување се должи само по основот стручна подготовка, Судов утврди дека тој не е во согласност со начелото за распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено во членот 126 од Законот за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 164/78

14 јуни 1979 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Асен Групче**, с. р.

375.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Привремениот правилник за давање на користење станови и доделување кредити за купување или изградба на станови на работниците во работната заедница на стручните служби, донесен од работничкиот совет на работната заедница на Работната организација „Алумина“ од Скопје на 7 јуни 1978 година, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и 20

од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 7 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека Привремениот правилник за давање на користење станови и доделување кредити за изградба или купување на станови на работниците во работната заедница на стручните служби, донесен од работничкиот совет на работната заедница на Работната организација „Алумина“ од Скопје на 7 јуни 1978 година, во времето на неговото важење, не бил во согласност со Уставот и законот.

2. Оваа одлука има правно дејство како и одлука со која се поништува општ правен акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Алумина“ на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. По повод поднесена претставка, Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што оцени дека основано може да се постави прашањето за неговата согласност со членовите 21 и 23 од Уставот на СР Македонија и со членот 463 од Законот за здружениот труд.

5. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека оспорениот правилник го донел работничкиот совет на работната заедница на заедничките служби на Работната организација „Алумина“ на 7 јуни 1978 година. Во членот 23 од привремениот правилник се утврдени основите за доделување станови на работниците и тоа: просечниот месечен приход по член на семејството, бројот на членовите во семејството, станбената пренаселеност, работниот стаж и други. Во истиот член е определено дека овие основи ќе се применуваат без однапред утврдени мерила, туку по слободна оценка на комисијата за доделување на станови. Во членот 24 се определува дека комисијата за станбени односи, по предлог на директорот на основната организација на здружениот труд или на работната заедница може за дефицитарните стручни кадри да му предложи на работничкиот совет доделување на стан или станбен кредит надвор од основите утврдени во членот 23.

6. Според членовите 21 и 23 од Уставот на СР Македонија, работниците во основната организација на здружениот труд утврдуваат основи и мерила за распоредување на остварениот доход за своја лична и заедничка потрошувачка, односно утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и за распределба на средствата за заедничка потрошувачка. Согласно членот 179 и членот 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд, слободно и рамноправно, во согласност со самоуправната спогодба за здружување на трудот во основна организација, со референдум меѓу другото одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците.

7. На основа наведените уставни и законски одредби Судов смета дека работниците во основната организација слободно и рамноправно, по пат на референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка. Со оглед на тоа што средствата кои во основната организација се издвојуваат за изградба или купување станови за работниците или пак кои се наменети за давање кредити и други погодности за решавање на станбените прашања на работниците, претставуваат средства за заедничка потрошувачка, Судов смета дека и самоуправниот општ акт со кој се утврдуваат основите и мерилата за нивна распределба, мора да биде донесен од работниците во смислата на членот 23 од Уставот и во форма на изјаснување преку референдум ка-

ко што тоа го наложува членот 463 од Законот за здружениот труд. Со оглед на тоа што оспорениот правилник го донел работничкиот совет а не работниците со референдум, Судов смета дека тој не е во согласност со Уставот и законот.

Одредбата од членот 23 од оспорениот правилник која определува предвидените основи за доделување стан да се применуваат по слободна оценка на комисијата, а не според однапред утврдени мерила, по мислењето на Судов, не е во согласност со членот 23 од Уставот и одредбата од членот 463 од Законот за здружениот труд според кои, распределбата на средствата за заедничка потрошувачка мора да се врши според однапред утврдени основи и мерила.

Ценејќи го наводот во претставката во врска со решавањето на станбеното прашање на дефицитарни стручни кадри, Судов смета дека не му е противно на Уставот и законот, основната организација да определи посебни критериуми за доделување на станови и станбени кредити на стручните кадри за кои таа има особена потреба, а кои во одреден период во вкупната побарувачка на кадри или пак во основната организација се јавуваат како дефицитарни. Но од друга страна, Судов смета дека основната организација, кога ќе предвиди првенствено решавање на станбеното прашање на дефицитарните стручни кадри мора пред се да определи кои профили на дефицитарни стручни кадри за основната организација се особено потребни. Понатаму, Судов смета дека основната организација треба нормативно да го определи обемот на средствата кои ќе се издвојуваат за оваа намена, како и да определи критериуми за одредување на првенството за решавање на станбените прашања меѓу самите работници за кои станува збор. Затоа Судов смета дека решавањето на станбените прашања на дефицитарните стручни кадри во работната заедница не е уредено врз основа на однапред предвидени критериуми поради што најде дека членот 24 од оспорениот правилник не е во согласност со наведените уставни и законски начела на распределба на средствата за заедничка потрошувачка.

На основа изнесеното, Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 174/78

7 јуни 1979 година

Скопје

Го заменува Претседателот на
Уставниот суд на Македонија,
Судија,
Осман Мифтари, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Правилникот за водењето на податоците и евиденцијата за следење на движењето на стоките и цените во организациите на здружениот труд што вршат промет на стоки на мало („Службен весник на СРМ“ бр. 22/79), изоставен е образецот на книгата за евиденција за движење на стоките и цените на стоките, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО НА СТОКИТЕ И ЦЕНИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ВРШАТ ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

1. Во Правилникот, се додава образецот на книгата за евиденција за движење на стоките и цените на стоките што е составен дел на Правилникот.

Бр. 09-480/1

20 јули 1979 година

Скопје

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА

**КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА
ЗА ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИТЕ И ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ**

Ред. бр.	Дата на заведување на документот	Назив и број на документот	Вредност на задолжението	Вредност на раздолжението	Забелешка
1	2	3	4	5	6

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Асани Ресмие од село Арачиново, Скопско, поднесе до овој суд тужба за признавање право на сопственост на ствари и предавање во владение, против тужениот Адили Зејнула, од татко Елез, од Куманово, ул. „Огњан Прица“ бр. 23, а истиот сега се наоѓа на работа во Германија, со непозната адреса. Вредност на спорот 50.000,00 н. динари.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, ќе го одреди за застапник Селвер Исмени, стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово.

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 80/78. (48)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Адеми Авзија од село Градец, кој наводно загинал во 1916 година во село Градец, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави на овој суд.

Истовремено судот ги повикува сите лица кои што знаат за неговиот живот тоа да го јават на овој суд. По истекот на рокот од 30 дена, судот ќе утврди дека ова лице е умрено, во колку лицето не се јави на огласот.

Од Општинскиот суд во Гостивар. Р. бр. 2/79. (49)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 40 од 23. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1374-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Ц. О. — Кавадарци со следните податоци: Основната заедница за здравственото осигурување е основана со самоуправната спогодба бр. 15 од 15. III. 1974 година. Општинската заедница на здравственото осигурување е основана од 67 основачи.

Основни дејности: 140237 — обезбедува остварување здравствена заштита и други права од

здравственото осигурување на осигурениците — работници во здружениот труд, на осигурениците земјоделци, на лицата осигурени по основ вршење на самостојна дејност, а во согласност со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, самоуправната спогодба за основање на Заедницата, статутот и други прописи.

Заедницата во свое име и за своја сметка — неограничено, истапува во правниот промет, а за своите обврски одговара со сите свои средства — целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Коцевски Драган, секретар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 40/23. V. 1979 година. (115)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 94 од 25. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1365-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Заедницата на основното образование Ц. О. Македонски Брод со следните податоци: Заедницата на основното образование е основана со самоуправна спогодба од 6. V. 1974 година.

Заедницата е основана од 22 основачи.

Основни дејности: 140231 — Заедница во областа на образованието.

Заедницата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Заедницата одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Заедницата е Боривој Мишкоски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. бр. 94/79. (116)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1272 од 24. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-85-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на „Клуб на стопанствениците на Македонија“ Општествена образовна-студиска и услужна организација на здружен труд Ц. О. Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 25, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Благоја Николовски, директор, а се запишува како нов застапник Никола Николовски, в.д. инокосен индивидуален раководен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1272 од 24. V. 1979 година. (117)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 95 од 22. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1372-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 14, со следните податоци: Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата е основана со самоуправниата спогодба бр. 03-921/1 од 29. IV. 1974 година.

Основни дејности: 140235 — СИЗ во областа на општествената заштита на децата.

РСИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправниата спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица РСИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на заедницата е Цветанка Филиповска, секретар, без ограничување.

РСИЗ е основана од страна на 41 основачи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 95 од 22. V. 1979 година. (118)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2078/78 од 16. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1229-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Р. О. без ООЗТ Факултет за физичка култура, Ц. О. Скопје ул. „Железничка“ бб, со следните податоци: Факултетот за физичка култура е основан со акт за основање, донесен под бр. 06-1949 од 8 јули 1977 година од Собранието на СРМ — Скопје.

Основни дејности: 120147 — Факултет за физичка култура.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Факултетот за физичка култура одговара со сите свои средства. За обврските на Факултетот одговара и основачот неограничено солидарно.

Лице овластено за застапување е Шаревски Чедо, декан на факултетот, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2078/78 од 16. V. 1979 година. (119)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 13 од 22. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1369-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на СИЗ со следните податоци: Самоуправни интересна заедница за комунални дејности и патишта, со целосна одговорност, Титов Велес, ул. „Димо Хаџи — Димов“ бр. 23. Самоуправниата интересна заедница за комунални дејности и патишта е основана со Самоуправниа спогодба, бр. 01-1/1 од 25. X. 1978 година.

СИЗ е основана од страна на 20 основачи.

Основна дејност: 140229 — други самоуправни интересни заедници во областа на комунални дејности.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправниата спогодба за основање на самоуправни интересна заедница за комунални дејности и патишта.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Андреја Камилев, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 13 од 22. V. 1979 година. (120)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1161 од 23. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-237-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Благој Кирков“ Ц. О. — Титов Велес, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јовиќ Македонка, директор, а да се запише новиот застапник Димчевски Костадин, в. д. директор — неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1161 од 23. V. 1979 година. (121)

Окружниот стопански суд во Скопје со решение Фи. бр. 964 од 29. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-411-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „11 Октомври“ Ц. О. Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Алексик Ѓорѓе, директор, а се запишува како нов застапник Мучевски Тодор, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 964 од 29. V. 1979 година. (126)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 92 од 28. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1376-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Заедницата за вработување со целосна одговорност — Македонски Брод со следните податоци: Заедницата за вработување е основана со самоуправниа спогодба бр. 175/1 од 30. IX. 1974 година.

Заедницата за вработување е основана од 22 основачи.

Основни дејности: 140236 — Заедница за вработување во областа на вработувањето.

Заедницата за вработување во правниот промет со трети лица истапува во свое име и своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправниата спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, заедницата за вработување одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Заедницата за вработување е Зоран Маркоски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 92 од 28. V. 1979 година. (127)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 93 од 29. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1377-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправниата интересна заедница на становањето — Македонски Брод — целосна одговорност, со следните податоци: Самоуправниата интересна заедница на становањето е основана со Самоуправниа спогодба бр. 01-1480/1 од 13. VIII. 1975 година.

Самоуправниата интересна заедница на становањето е основана од 32 основачи.

Основни дејности: 140221 СИЗ на становање во областа на становањето.

СИЗ на становањето во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправниата спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, СИЗ на становањето одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на СИЗ на становањето е Стојан Кузманоски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 93 од 29. V. 1979 година. (128)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1284 од 29. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1084-7-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Геолошкиот завод О. СОЛ. О — Скопје, ООЗТ „Травертин“ О. СОЛ. О — Скопје со следните податоци:

Се брише досегашниот застапник Милорад Петровиќ, дипл. геолошки техничар, а како нов застапник се запишува Васил Трчков, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1284 од 29. V. 1979 година. (129)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1229 од 30. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-1378-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Занаетчиско-услугната задруга „Волт“ со целосна одговорност и ограничено емство — Скопје, пат за Тетово бб, со следните податоци: Задругата е основана со самоуправниот спогодба за здружување на задругата на ден 23. III. 1979 година.

Основачи на задругата се: Пиперовски Драгиша од Скопје, ул. „166“ бр. 5а, градежен техничар; Јовевски Б. Крсте од Скопје, ул. „Панче Пешев“ бр. 45, ВК електроинсталатер; Митевски Тасев Светозар од Скопје, ул. „1100“ бр. 56, КВ електроинсталатер; Виљем Вузеј од Скопје, ул. „Мито Хадивасилев“ бр. 48/5-3, КВ електроинсталатер; Мирков Гаве од Скопје, ул. „Никола Карев“ бр. 39а, ВК електричар и Димовски Драги од Скопје, ул. „369“ бр. 14а, КВ електроинсталатер.

Основни дејности:

09013 — изработка и поправка на електротехнички производи;

090131 — поправка и одржување на електрични апарати за домаќинствата;

090139 — поправка и одржување на електрични машини и други електрични апарати и уреди.

Задругата за обврските спрема трети лица во правниот промет одговара целосно со целата своја имовина.

Здружените задругари — основачи на задругата во правниот промет со трети лица одговараат во границите на своите парични емства од по 3.000 нови динари и тоа за обврските настанати пред нивното истапување во рок од 2 години по престанокот на членството.

Виљем Вузеј, в. д. директор на задругата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1229 од 30. V. 1979 година. (130)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Полномошно на име Вера Ковачева од Скопје, издадено од Панче Малиновски од Скопје, ул. „Пресека“ бр. 8а.

Свидетелство на име Мерсим Елмази, с. Желино, Тетово. (3900)

Свидетелство на име Владимирка Стефановска, с. Ратаје, Тетово. (3901)

Книшка на име Гурѓа Алексовска, ул. „144“ бр. 3, Тетово. (3902)

Работна книшка на име Јанко Ангелоски, с. Слепче, Битола. (3903)

Работна книшка на име Соња Цекова, ул. „Среќко Пужалка“ бр. 1/2, Куманово. (3904)

Воена книшка на име Захарија Белоски, с. Луково, Струга. (3905)

Работна книшка рег. бр. 3201, сер. бр. 246936, издадена од Собранието на општина Ресен на име Исмаиловски Мане, Ресен. (3906)

Свидетелство на име Јованка Ѓорѓиоска, с. Долни Манастирец, Македонски Брод. (3907)

Диплома на име Шукерем Селмани, ул. „К. Нелделковиќ“, бр. 7, Тетово. (3908)

Свидетелство на име Сабедин Рамадани, ул. „Илинденска“ бр. 203, Тетово. (3909)

Воена книшка сер. А. III. 22094 на име Павло Петровски, с. Отушиште, Тетово. (3910)

Свидетелство на име Бошко Бошкоски, с. Вруток, Гостивар. (3911)

Свидетелство на име Јусуф Мољичи, с. Калиште, Гостивар. (3912)

Свидетелство на име Стефко Јанчески, нас. Циглана, Гостивар. (3913)

Свидетелство на име Кешим Казими, с. Градец, Гостивар. (3914)

Свидетелство на име Јован Петроски, с. Ново Село, Гостивар. (3915)

Свидетелство на име Мухадин Врачуко, с. Врапчиште, Гостивар. (3916)

Работна книшка на име Гунфидана Мемедова, ул. „Б. Прџан“ бр. 24, Куманово. (3917)

Штедна книшка на име Манчо Манчески, ул. „Ленин“ бр. 71, Прилеп. (3918)

Свидетелство на име Марија Смилеска, ул. „Ило Попадинец“, бр. 10, Варош, Прилеп. (3919)

Уверение за КВ молер на име Дита Узеироски, ул. „Даб. Завој“ бр. 23, Прилеп. (3920)

Свидетелство на име Лилјана Павлоска, ул. „Марксова“ бр. 21, Прилеп. (3921)

Лична карта на име Сотир Ѓорѓиоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 111, Прилеп. (3922)

Уверение за прва помош на име Авнија Ибоски, с. Дебреште, Прилеп. (3923)

Свидетелство на име Јордан Попоски, ул. „Морша Пијаде“ бр. 161, Прилеп. (3924)

Воена книшка на име Иван Крстески, ул. „Октомвриска“ бр. 49, Прилеп. (3825)

Свидетелство на име Мирко Тренчески, с. Ерековци, Прилеп. (3927)

Воена книшка на име Нафис Демироски, с. Јабуништа, Струга. (3928)

Свидетелство за VIII одделение на име Јасмина Цветкова, с. Блатец, Струга. (3929)

Лична карта на име Локман Асани, с. Раковец, Тетово. (3930)

Лична карта на име Весел Мустафи, с. Орашје, Тетово. (3931)

Книшка за повластено возење на име Трајан Стефановски, ул. „Стр. Симонов“ бр. 11, Куманово. (3932)

Свидетелство на име Халим Идризи, с. Г. Лешница, Тетово. (3933)

Свидетелство од I до IV одделение на име Сами Илази, с. Боговиње, Тетово. (3934)

Свидетелство на име Абдија Агим, с. Пирок, Тетово. (3935)

Здравствена легитимација на име Целадин Зулфи, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 170, Тетово. (3936)

Диплома на име Екрем Јонузи, с. Слатино, Тетово. (3937)

Свидетелство за I и II година на име Минамер Хасани, с. Форино, Гостивар. (3938)

Ученичка книшка за I и II година на име Минамер Хасани, с. Форино, Гостивар. (3938-а)

Свидетелство за VI одделение на име Зенула Ибиши, Гостивар. (3939)

Индекс бр. 2003 на име Захарије Тофилоски, ул. „Г. Делчев“ бб, Гостивар. (3940)

Свидетелство на име Алексо Каиски, с. Д. Бањица, Гостивар. (3941)

Свидетелство на име Мустафа Емрали, Гостивар. (3942)

Работна книшка на име Мурат Минан, с. Речица, Гостивар. (3943)

Свидетелство на име Месут Ебиби, с. Неготино, Гостивар. (3944)

Свидетелство на име Сабедин Кадрија, с. Неготино, Гостивар. (3945)

- Свидетелство на име Идриз Рамадани, с. Бело-
виште, Гостивар. (3946)
- Свидетелство на име Даница Богатиноска, с.
Долнени, Прилеп. (3947)
- Работна книшка на име Киро Митрески, с.
Врбоец, Прилеп. (3948)
- Свидетелство на име Цане Коњарски, Прилеп.
(3949)
- Пасош бр. 164268 на име Елена Трајковска, ул.
„Др. Шутовски“ бр. 19, Куманово. (3950)
- Свидетелство за I клас и VIII одделение на име
Драмче, Делчево. (3951)
- Свидетелство на име Илија Талевски, с. Лош-
тица, Демир Хисар. (3952)
- Свидетелство на име Александар Каеварски,
Битола. (3953)
- Свидетелство на име Цветанка Стојческа, с.
Слепче, Прилеп. (3954)
- Работна книшка на име Зоре Николоски, ул.
„Пане Танески“ бр. 14, Прилеп. (3955)
- Свидетелство за I клас и VIII одделение на име
Славица Шишкоска, ул. „Сотко Џиги Џиг“ бр. 20,
Прилеп. (3956)
- Диплома на име Миливоја Радевски, ул. „Ангел
Шајче“ бр. 9, Куманово. (3957)
- Воена книшка на име Емин Емини, с. Непрош-
тено, Тетово. (3958)
- Одобрение за ловна пушка на име Шабаксафи
Халими, с. Слатино, Тетово. (3959)
- Здравствена легитимација на име Емурла Емур-
лаи, Тетово. (3960)
- Свидетелство на име Атиде Билали, с. Скуд-
риње, Гостивар. (3961)
- Свидетелство на име Анѓа Христоска, ул. „П.
Котеска“ бр. 178, Прилеп. (3962)
- Свидетелство на име Љубе Мицкоски, с. Заго-
рани, Прилеп. (3963)
- Свидетелство на име Летка Филиповска, ул.
„Орде Чопела“ бр. 68, Варош, Прилеп. (3964)
- Лична карта на име Иљаз Симоноски, с. Деб-
реште, Прилеп. (3965)
- Свидетелство на име Цане Синадиноски, с. Та-
жево, Македонски Брод. (3966)
- Свидетелство од VIII одделение на име Тасиќ
Данчо, ул. „Благој Јосмов“ бр. 41, Титов Велес.
(3967)
- Свидетелство на име Идрис Салих, с. Врапчиш-
те, Гостивар. (3968)
- Свидетелство на име Мунуп Хасипи, с. Врап-
чиште, Гостивар. (3969)
- Свидетелство на име Кенан Исмани, с. Чајле,
Гостивар. (3970)
- Свидетелство на име Илми Амети, с. Дебреште,
Гостивар. (3971)
- Свидетелство на име Екрем Лутфиу, с. Калиш-
те, Гостивар. (3972)
- Свидетелство на име Осман Милаими, с. До-
бридол, Гостивар. (3973)
- Свидетелство на име Хусни Мемеди, с. Добри-
дол, Гостивар. (3974)
- Свидетелство на име Илми Адеми, с. Групчиш-
те, Гостивар. (3975)
- Свидетелство на име Рехер Бајрами, с. Гајра-
не, Гостивар. (3976)
- Свидетелство на име Насер Саљу, с. Врапчиш-
те, Гостивар. (3977)
- Свидетелство на име Раде Пејчев, ул. „Прво-
мајска“ бр. 37, Титов Велес. (3979)
- Возачка дозвола на име Шукри Бајрами, с.
Пирок, Тетово. (3980)
- Свидетелство на име Меваид Лимани, с. Жели-
но, Тетово. (3981)
- Свидетелство на име Арифка Јашари, с. Гур-
гевиште, Тетово. (3982)
- Свидетелство на име Мецаит Рецепи, с. Пирок,
Тетово. (3983)
- Работна книшка на име Војо Додевски, ул. „Д.
Божинов“ бр. 7/1, Куманово. (4079)
- Лична карта бр. 39432, издадена од ОВР Ти-
тов Велес на име Гане Николов, с. Иванковци, Ти-
тов Велес. (4080)
- Свидетелство на име Цане Стојкоски, с. Г. Бо-
тушје, Тетово. (4081)
- Свидетелство на име Тесат Целили, с. Добри-
дол, Гостивар. (4082)
- Свидетелство на име Бари Рамадани, с. Форино,
Гостивар. (4083)
- Свидетелство на име Амет Мустафин, с. Ја-
кавица, Гостивар. (4084)
- Свидетелство на име Џемиле Фетаи, с. Бело-
виште, Гостивар. (4085)
- Диплома на име Љубица Трајкова, ул. „Солун-
ска“ бр. 18, Струмица. (4086)
- Свидетелство на име Драги Стефановски, ул.
„Б. Шабани“ бр. 4, Куманово. (4087)
- Свидетелство на име Светозар Трајковски, с.
Извор, Титов Велес. (4088)
- Свидетелство на име Трајче Ѓорѓиев, с. Лисиче,
Титов Велес. (4089)
- Свидетелство на име Аљиљи Феџзуљи, с. Бого-
виње, Тетово. (4090)
- Диплома на име Џемил Селими, с. Одри, Тетово.
(4091)
- Лична карта на име Киро Змајкоски, с. Брве-
ница, Тетово. (4092)
- Свидетелство на име Екрем Асани, с. Чифлик,
Тетово. (4093)
- Свидетелство на име Осман Хасани, с. Порој,
Тетово. (4094)
- Диплома на име Иламе Исмаили, ул. „К. Ј.
Пигу“ бр. 75, Тетово. (4095)
- Свидетелство на име Екрем Демири, с. Равен,
Гостивар. (4096)
- Работна книшка на Соња Петрова, ул. „М. Јо-
сифова“ бр. 14, Битола. (4097)
- Свидетелство за I и II година на име Љубен
Марковски, ул. „М. Матак“ бр. 4, Прилеп. (4098)
- Ученичка книшка на име Зоран Тасески, ул.
„Ленин“ бр. 227, Прилеп. (4099)
- Свидетелство на име Слободанка Џолеска, с.
Загорани, Прилеп. (4100)
- Свидетелство на име Менка Адамческа, с. Сла-
веј, Прилеп. (4101)
- Свидетелство на име Ѓорѓија Јованоски, ул. „Г.
Сугаре“ бр. 10, Прилеп. (4102)
- Работна книшка бр. 24047 на име Киро Бога-
тиноски, ул. „Ленин“ бр. 66, Прилеп. (4103)
- Работна книшка на име Мевлида Асаноска, ул.
„Даб. Завој“ бр. 40, Прилеп. (4104)
- Свидетелство на име Васка Јанкоска, ул. „Ава-
ла“ бр. 17, Прилеп. (4105)
- Загубени документи на име Раметула Муншки,
с. Пирок, Тетово. (4106)
- Воена книшка на име Ибраим Нафи, с. Требош,
Тетово. (4107)
- Свидетелство на име Рефет Зилбеари, с. Чело-
пек, Тетово. (4108)
- Свидетелство на име Селадин Исмани, с. Че-
лопек, Тетово. (4109)
- Лична карта на име Шерифа Муртезани, с. Пи-
рок, Тетово. (4110)
- Свидетелство на име Рамадан Сулејмани, Пи-
рок, Тетово. (4111)
- Свидетелство на име Василија Видески, с. Зри-
ле, Тетово. (4112)
- Свидетелство на име Стојче Максимоски, Го-
стивар. (4113)
- Свидетелство на име Муарем Рецепи, с. Чајле,
Гостивар. (4114)
- Свидетелство на име Слободан Ристески, с. Број,
Битола. (4115)
- Свидетелство на име Кирил Трајкоски, ул. „Тр.
Сандански“ бр. 4, Прилеп. (4116)
- Свидетелство на име Ленка Мирческа, ул.
„Мирче Ацев“ бр. 140, Прилеп. (4117)
- Возачка дозвола на име Дано Кафинароски, ул.
„М. Пијаде“ бр. 168, Прилеп. (4118)
- Работна книшка на име Цветанка Николоска,
ул. „Илка Присаганка“ бр. 45, Прилеп. (4119)
- Одобрение бр. 13-397 на име Бајрам Ајрули, с.
Лешница, Тетово. (4121)

Свидетелство на име Идојет Зибири, с. Желино, Тетово. (4123)

Здравствена легитимација на име Ариф Арифи, с. Теарце, Тетово. (4124)

Работна книшка на име Илинка Крстовска, с. Туденце, Тетово. (4125)

Воена книшка на име Решат Бекети, с. Камењане, Тетово. (4126)

Свидетелство на име Трајан Трајковски, с. Челопек, Тетово. (4127)

Свидетелство на име Алираами Абдулан, с. Челопек, Тетово. (4128)

Свидетелство на име Целадин Пајазити, с. Челопек, Тетово. (4129)

Свидетелство на име Стојан Николов, Винаца. (4130)

Свидетелство на име Перо Петровски, с. Сарај, Скопје. (4039)

Свидетелство на име Авдураис Шаихи, с. Рогле, Тетово. (4040)

Диплома за завршено економско училиште, издадена од Економското училиште „Чеде Филипovski“, Гостивар на име Нуредини Шефит, с. Челопек, Тетово. (4041)

Диплома на име Лилјана Илиеска, ул. „Мара Угриноска“ бр. 23, Гостивар. (4042)

Свидетелство на име Цафер Цафери, с. Градец, Гостивар. (4043)

Свидетелство на име Сами Азири, с. Калиште, Гостивар. (4044)

Свидетелство на име Асим Рунеити, с. Неготино, Гостивар. (4045)

Свидетелство на име Мирослава Николоска, с. Зубовце, Гостивар. (4046)

Здравствена легитимација на име Реџеп Луши, ул. „Б. Цветкоски“ бр. 1, Гостивар. (4047)

Свидетелство на име Хафет Емрули, Гостивар. (4048)

Свидетелство на име Стојан Гоцевски, с. Разловци, Делчево. (4049)

Решение за скратување на воен рок на име Тахир Адемоски, с. Тризла, Прилеп. (4050)

Свидетелство на име Божана Јоскоска, с. Ракле, Прилеп. (4051)

Свидетелство на име Павле Трајкоски, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 142, Прилеп. (4052)

Ученичка книшка на име Бошко Стојчески, ул. „Шакир Војвода“ бр. 13, Прилеп. (4053)

Свидетелство на име Нада Дреновчанец, ул. „Б. Чопела“ бр. 62, Вареш, Прилеп. (4054)

Ученичка книшка на име Зоран Николиќ, с. Табановце, Куманово. (4055)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методи“ на име Радевски Митко, с. Девич, Македонски Брод. (4056)

Одобрение за професионална дејност — возач на приватен камион, издадено од Собранието на општина Титов Велес на име Хасановиќ Џанко, с. Горно Оризари, Титов Велес. (4057)

Свидетелство на име Борис Маневски, с. Крајници, Титов Велес. (4058)

Свидетелство од I и II година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“, Титов Велес на име Паторова Зорка, с. Муртино, Струмица. (4059)

Работна книшка, издадена од Општинско собрание, Тетово на име Мазлами Иламе, ул. „Илинденска“ бр. 183, Тетово. (4060)

Ученичка книшка на име Тодор Лазоски, с. Славеј, Титов Велес. (4061)

Ученичка книшка на име Лена Јорданова, с. Раковец, Титов Велес. (4062)

Свидетелство на име Халим Идризи, с. Г. Лешница, Тетово. (4063)

Ученичка книшка на име Томе Крстески, с. Дреновци, Прилеп. (4064)

Ученичка книшка на име Кица Крстеска, с. Дреновци, Прилеп. (4065)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Ишевски Велин, ул. „Маршал Тито“ бб, нас. Карпош, Крива Паланка. (4066)

Свидетелство на име Ајредини Мендух, с. Челопек, Тетово. (4067)

Воена книшка на име Идаверд Ислами, с. Желино, Тетово. (4068)

Работна книшка на име Горѓи Наумовски, ул. „29 Ноември“ бр. 13, Тетово. (4069)

Свидетелство на име Алираами Али, с. Желино, Тетово. (4070)

Свидетелства за VII и VIII на име Ирфан Узеири, с. Желино, Тетово. (4071)

Уверение за IV основно на име Марија Ристеска, с. Крушеица, Прилеп. (4073)

Диплома на име Ленка Маркоска, ул. „Егејска“ бр. 99, Прилеп. (4074)

Свидетелство на име Флоринка Стојаноска, Прилеп. (4075)

Свидетелство на име Воин Јосифоски, с. Тополчани, Прилеп. (4077)

Свидетелство на име Лепка Бошкоска, с. Радобил, Прилеп. (4078)

Свидетелство на име Цвета Јанкулоска, с. Д. Татуше, Гостивар. (851)

Свидетелство за VIII одделение на име Емрло Целадини, с. Неготино, Гостивар. (852)

Свидетелство за VIII одделение на име Бистра Николовска, Берово. (853)

Свидетелство за завршено VII одделение, издадено од Основното училиште „Гуро Салај“ — Скопје во учебната 1963/64 год. на име Мара Милевска, Скопје. (854)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Љупчо Спировски, Скопје. (855)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Цабир Чупи, Скопје. (856)

Работна книшка на име Јакуп Реџепов, ул. „Караорман“ бр. 111, Битола. (858)

Свидетелство на име Киру Илијоски, ул. „Партизанска“ бр. 5а — Прилеп. (859)

Лична карта бр. 71705 на име Зоран Димоски, с. Костинци, Прилеп. (860)

Свидетелство на име Александар Чиртоски, Прилеп. (861)

Индекс на име Јосиф Јосифов, ул. „Антигона“ бр. 10, Неготино. (862)

Ученичка книшка за II одделение на име Златко Перушески, ул. „Г. Петров“ бр. 36, Прилеп. (863)

Ученичка книшка за I одделение на име Субанкиа Парлапанова, ул. „Тризла“ бр. 155, Прилеп. (864)

Свидетелство на име Љубен Николоски, ул. „11 Октомври“ бр. 236, Прилеп. (865)

Свидетелство на име Војче Колески, ул. „Д. Наредникот“ бр. 61-а, Прилеп. (866)

Диплома на име Ристо Горѓоски, с. Крушеани, Прилеп. (867)

Уверение за стручно оспособен квалификуван ѕидар бр. 279/70, издадено од Сободот за вработување, Крива Паланка на име Станојковски Митре Жико, с. Огут, Крива Паланка. (868)

Свидетелство на име Вера Нешевска, с. Страцин, Куманово. (869)

Свидетелство на име Звонимир Спасовски, ул. „Жикица Шпанац“ бр. 5/22, Куманово. (870)

Свидетелство за VIII одделение на име Тина Горѓиева, нас. Чашка, Титов Велес. (871)

Свидетелство на име Ордан Јорданов, с. Вањица, Титов Велес. (872)

Работна книшка на име Перса Арсова, ул. „Кукушка“ бр. 19, Титов Велес. (873)

Свидетелство за IV одделение на име Живко Горѓиевски, Тетово. (874)

Здравствена легитимација на име Илмије Елмас Абдули, с. Боговиње, Тетово. (875)

Свидетелство за II клас на име Синан Селими, ул. „Штипска“ бр. 118, Тетово. (876)

Воена книшка бр. АIII 049554 на име Кемалидин Адили, ул. „108“ бр. 14, Тетово. (877)

Здравствена легитимација на име Фикирије Салим, ул. „Преспанска“ бр. 21, Тетово. (878)

- Свидетелство на име Хазиф Бафтијари, с. Же-
лино, Тетово. (4122)
- Возачка дозвола на име Иван Мановски, ул.
„Бл. Тоска“ кула IV ст. 2, Тетово. (879)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено во
Пробиштип на име Станко Димитров, Скопје. (881)
- Воена книшка, издадена во Краљево на име
Герѓа Гуравчевиќ, Скопје. (882)
- Свидетелство за VIII одделение на име Гуро
Нешевски, с. Страцин, Куманово. (883)
- Работна книшка на име Часлав Цветковски, с.
Опае, Куманово. (884)
- Работна книшка, издадена од Општина Титов
Велес на име Ангелов К. Слободан, ул. „Охридска“
бр. 1, Титов Велес. (885)
- Свидетелства од I и II година гимназија од
учебната 1965/66 год., издадени од Гимназијата „Ко-
чо Рацин“, Титов Велес на име Босилков Петре, ул.
„Ордан Цинот“ бр. 4, Титов Велес. (886)
- Свидетелство за IV одделение, издаден од Ос-
новното училиште во с. Теово на име Петровски
Наке, нас. „Керамидна“ бб, Титов Велес. (887)
- Свидетелство на име Низам Алији, Тетово. (888)
- Свидетелство за I година на име Илмија Дур-
миши, с. Требиште, Гостивар. (889)
- Лична карта бр. 12193 на име Авакум Лаза-
рески, ул. „Т. Богданоски“ бр. 70, Гостивар. (890)
- Свидетелство на име Нејази Исеини, с. Равен,
Гостивар. (891)
- Свидетелство на име Адем Елези, с. Добридол,
Гостивар. (892)
- Свидетелство на име Екрем Шабани, с. Добри-
дол, Гостивар. (893)
- Диплома на име Хамди Реџепа, с. Камењане,
Тетово. (894)
- Диплома на име Јашар Адили, с. Неготино, Го-
стивар. (895)
- Лична карта на име Феризадет Мустафи, нас.
Циглана, Гостивар. (895-а)
- Лична карта бр. 356138 на име Чедо Јаќимов-
ски, с. Марино, Скопје. (896)
- Свидетелство за VIII одделение на име Лилја-
на Савевска, ул. „Партизанска“ бр. 56/2, Битола.
(897)
- Свидетелство на име Душко Балтовски, ул. „М.
Тито“ бр. 65, Битола. (898)
- Свидетелство на име Неџарије Сулејмани, ул.
„Вардарска“ бр. 30, Куманово. (899)
- Свидетелство за VIII одделение на име Драга
Костадиновска, с. Страцин, Куманово. (900)
- Свидетелство за VIII одделение на име Трајан
Милошевски, с. Нерав, Крива Паланка. (901)
- Воена книшка на име Трајан Милошевски, с.
Нерав, Крива Паланка. (902)
- Свидетелство за I клас на име Благој Гитон-
ски, Берово. (904)
- Воена книшка на име Борис Васев, с. Добреј-
ци, Струмица. (905)
- Воена буква, издадена од Воениот отсек во
Скопје на име Зоран Јованов, Скопје. (906)
- Свидетелство за завршен испит, издадено од
Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име
Бранко Бојковски, Куманово. (907)
- Свидетелство на име Снежана Котеска, ул. „Б.
Талески“ бр. 149, Прилеп. (908)
- Уверение за прва помош на име Бранко Веља-
носки, с. Галичани, Прилеп. (909)
- Индекс бр. 397/78 на име Александар Илиев, ул.
„Б. Талески“ бр. 159, Прилеп. (910)
- Ученичка книшка на име Даница Јанкулоска, с.
Загорани, Прилеп. (911)
- Уверение за сидар на име Цане Цавероски, с.
Кривоаштани, Прилеп. (912)
- Свидетелство за IV одделение на име Марија
Шиманоска, ул. „Бл. Крстески“ бр. 14, Прилеп. (913)
- Работна книшка на име Бинас Дервишоски, ул.
„Тризла“ бр. 207, Прилеп. (914)
- Свидетелство за VIII одделение на име Петре
Мицкоски, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 89, Прилеп. (915)
- Свидетелство на име Олгица Трајкоска, с. То-
полница, Македонски Брод. (916)
- Диплома за завршено средно стручно образова-
ние — машин брвар, издадена од Индустриското
училиште „Коле Неделковски“, Титов Велес на име
Димовски Димче, нас. „Порцеланова“, Титов Велес.
- Свидетелство на име Нада Нешова, с. Ораовец,
Титов Велес. (918)
- Свидетелство на име Љубица Саздова, с. Ело-
вец, Титов Велес. (919)
- Свидетелство на име Велика Андреева, с. Из-
вор, Титов Велес. (920)
- Свидетелство за IV одделение на име Цвет
Азизи, с. Синичане, Тетово. (921)
- Дозвола за оружје и лов на име Симо Илиев-
ски, ул. „Шар Планина“ бр. 14, Тетово. (922)
- Свидетелство за VI одделение на име Исни Ха-
сани, с. Д. Лешница, Тетово. (923)
- Земјоделска здравствена легитимација на име
Ферет Лимани, с. Камењане, Тетово. (924)
- Здравствена легитимација на име Џеваир Ме-
медџи, с. Слатино, Тетово. (925)
- Здравствена легитимација на име Нурие Беџе-
ти, с. Јажинце, Тетово. (926)
- Здравствена легитимација на име Феми Беџе-
ти, с. Јажинце, Тетово. (927)
- Работна книшка на име Ашим Идризи, с. Цеп-
чиште, Тетово. (928)
- Свидетелство на име Амдија Вели, с. Добарџе,
Тетово. (929)
- Лична карта на име Изет Рамовиќ, с. Г. Ори-
зари, Тетово. (930)
- Здравствена легитимација на име Аљије Имери,
с. Боговиње, Тетово. (931)
- Воена книшка на име Небошја Трпевски, ул.
„Беличица“ бр. 47, Тетово. (932)
- Здравствена легитимација на име Разме Ид-
рис Нуредини, с. Г. Седларџе, Тетово. (933)
- Здравствена легитимација на име Анифет Аса-
ни, с. Д. Палчиште, Тетово. (934)
- Свидетелства за II, III и IV година на име Га-
фур Јаја, с. Камењане, Тетово. (935)
- Пасош бр. МА 264992, издаден од ОВР — Кра-
тово на име Душко Илиевски, с. Трновец, Кратово.
(2859)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Комуналната работ-
на организација „Дервен“ — Титов Велес

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за пополнување на работно место со посебни
овластувања и одговорности, за следните рабо-
ти и работни задачи:

1. Раководител на ЕЗТ Водовод и канализација.

Покрај општите услови предвидени со закон,
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови:

— да има средно техничко училиште — граде-
жен смер со над 2 години работно искуство;

— да е морално-политички подобен за вршење
раководни функции.

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до конкурсната комисија при Комуналната ра-
ботна организација „Дервен“ — Титов Велес.

Некомплетираните документи нема да се земаат
во разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето.

Согласно чл. 61 и 64 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 35/73), Хотелско-угостителската работна организација „МАКЕДОНИЈАТУРИСТ“ од Скопје

р а с п и ш у в а
К О Н К У Р С

за отстапување работи за изградба на нов хотел „Б“ — категорија во реонот на „Градска Порта“ — Скопје, по пат на јавно наддавање. Претсметковната вредност на градежните, занаетчиските и инсталатерските работи е 198.000.000,00 дин.

Рокот за изведување на работите е 24 месеци.

Наддавањето ќе се одржи на ден 12. IX. 1979 год. во 10 часот во просториите на дирекцијата — техн. одделение, ул. „Моша Пијаде“ бр. 12 — Скопје.

Понудувачите се должни понудите да ги достават по пошта или лично најдоцна до одреденото време.

Потребната документација и појаснување за составување понуда како и запознавање со посебните услови можат да се добијат во техн. одделение на дирекцијата до 15. 08. 1979 год. во времето од 7—9 часот.

Работничкиот совет на ООЗТ Болничко диспанзерска дејност на Медицинскиот центар — Куманово,

р а с п и ш у в а
К О Н К У Р С

1. Раководител-началник на хируршка служба 1
Услови:

Покрај општите услови предвидени во Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови:

— да имаат медицински факултет, положен специјалистички испит по Општа хирургија и 5 години работно искуство.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — Скопје.

Молбите со потребната документација се адресираат и доставуваат до Советот на ООЗТ Болничко диспанзерска дејност на Медицинскиот центар — Куманово, соба број 39. (187)

Врз основа на член 13 од Правилникот за работни односи на Работната организација за производство на текстил и промет „Единство“ Скудриње, Конкурсната комисија на организацијата го објавува следниот

п о в т о р е н
К О Н К У Р С

за реизбор на следните работни места:

1. Шеф на комерцијална служба,
2. Шеф на сметководство и
3. Шеф на општа служба.

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— за работното место под реден број 1 — да има висока стручна подготовка — економска — комерцијална насока со 4 години работно искуство во структурата или виша стручна подготовка од иста насока со 6 години работно искуство во структурата;

— за работното место под реден број 2 — да има завршено висока стручна подготовка — економска насока со 4 години работно искуство во структурата или виша стручна подготовка со 6 години работно искуство во структурата;

— за работното место под реден број 3 — да има висока стручна подготовка — правна насока со

4 години работно искуство во структурата или прв степен иста насока со 6 години работно искуство во структурата.

Кандидатите да поседуваат морално-политички квалитети, организаторски и други способности.

Во досегашната работа да покажале спремност за развој на самоуправниот социјалистички односи.

Кон пријавата да се достават следните документи:

— диплома за школската подготовка,

— потврда за работното искуство,

— кратка биографија за движењето на досегашната работа.

Пријавите да се доставуваат со другата документација до:

РО „Единство“ — Скудриње — 91254 Ростуше

Личниот доход по Правилникот.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетираните и ненавремено доставените барања нема да се земаат во разгледување.

СОДРЖИНА

	Страна
362. Одлука за максимирање односно за задржување за затеченото ниво на цените на производите и услугите од надлежност на Републиката — — — — —	653
363. Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект пат М-28 Миладиновци — Штип, делница од км. 0 + 668,60 до км. 45 + 065,60, на подрачјето на општините „Гази Баба“ — Скопје и Свети Николе — — — — —	653
364. Решение за утврдување престанување на функцијата началник и членови и за именување началник и членови на Републичкиот штаб за цивилна заштита —	653
365. Решение за утврдување престанување на функцијата претседател, секретар и членови и за именување претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на штетата од елементарни непогоди — — — — —	654
366. Наредба за изменување и дополнување на Наредбата за ограничување употреба-та на риболовни средства за стопански и спортски риболов — — — — —	654
367. Наредба за изменување на Наредбата за забрана ловене на одредени видови риби и ракови под одредена големина — —	655
368. Наредба за време на забрана на лов на риба во опречени риболовни води — —	655
369. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 7/79 од 7 јули 1979 година — —	655
370. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 31/79 од 28 јуни 1979 година — —	656
371. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 55/79 од 21 јуни 1979 година — —	656
372. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 133/78 од 24 мај 1979 година — —	657
373. Одлука за Уставниот суд на Македонија, У. бр. 144/78 од 21 јуни 1979 година — —	659
374. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 164/78 од 14 јуни 1979 година —	660
375. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 174/78 од 7 јуни 1979 година — —	661
Исправка на Правилникот за водењето на податоците и евиденцијата за следење на движењето на стоките и цените во организациите на здружениот труд што вршат промет на стоки на мало — — —	661